



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 10 јуни 1958
Број 20 Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 30 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698.

135.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 јуни 1958 година.

У број 4

10 јуни 1958 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 4 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 и 39/57), на крајот место точката се става точка и запирка и сврзникот „и“ и се додава нова алинеја која гласи:

„Државен секретаријат за стоков промет“.

Член 2

Член 5 се изменува и гласи:

„Секретаријатите на Извршниот совет се:
Секретаријат за законодавство и организација;
Секретаријат за општи стопански работи;
Секретаријат за индустрија;
Секретаријат за земјоделство и шумарство;
Секретаријат за труд;
Секретаријат за општа управа; и
Секретаријат за народна одбрана“.

Член 3

Член 10 се изменува и гласи:

„Републичките совети се:
Совет за просвета;
Совет за култура;

Совет за народно здравје; и
Совет за социјална политика и комунални прашања“.

Член 4

Се брише точката на крајот на став 2 на член 12 и во продолжението се додаваат зборовите „со посебна одлука“.

Член 5

Став 2 на член 13 се изменува и гласи:

„Претседателите на советите ги именува Извршниот совет по правило од редот на членовите на Извршниот совет“.

Член 6

Во член 17 на крајот се додава став 3 кој гласи:

„Секретарот на совет е член на Советот по службено место“.

Член 7

Во член 24, став 1, ред 10, по зборот „долгорочни“, се ставаат зборовите „формирањето и трошењето на буџетските, републички, околиски и општински фондови и фондовите преку кои се формира општата потрошувачка, го следи остварувањето на приходите од стопанската дејност на населението; се грижи за законитоста на послувањето во областа на единствениот финансиски систем“.

Член 8

По член 24 се додава нов член 24 а) кој гласи:

„Државниот секретаријат за стоков промет го следи извршувањето на републичкиот општествен план во поглед на стоковиот промет и ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на стоковиот промет и трговските, угостителските и туристичките услуги; се грижи за спроведување на прописите за трговската, угостителската и туристичката дејност и обезбедувањето на снабдувањето на пазарот, се грижи за спроведувањето на стопанските и управните мерки на пазарот; го обезбедува спроведувањето на прописите за пазаришната инспекција; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во областа на стоковиот промет, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата.

Во составот на Државниот секретаријат за стоков промет е Пазаришниот инспекторат“.

Член 9

Член 29 се изменува и гласи:

„Советот за социјална политика и комунални прашања врши одредени извршни и управни работи од републичка надлежност во областа на социјал-

ната и комуналната политика, особено во областа на заштитата на воените инвалиди од војните, мајката и детето, малолетните, старателството и другите области на социјалната заштита на граѓаните, како и работите во врска со станбените заедници, организационите, стопанските и другите прашања од станбената и комуналната област, како и работите на осигурувањето на лицата кои не се опфатени со социјалното осигурување (взаемното осигурување и др.); го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на комуналните работи, урбанизмот и станбената изградба и ги врши управните работи од републичка надлежност во таа област, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата; ја следи работата на народните одбори, локалните установи и организации по прашањата за комуналните работи, урбанизмот и станбената изградба и на Извршниот совет му предлага преземање на мерки со цел да се усклади нивната работа, врши анализи за состојбата на комуналната и урбанистичка дејност и станбената изградба во целина и за тоа на Извршниот совет му поднесува извештај“.

Член 10

Во член 31, во ред 26, по зборовите „на управата“ се додаваат зборовите „и народните одбори“; во ред 32 помеѓу зборот „одбори“ и зборот „се“ се додаваат зборовите „го проучува општественото управување во целина“.

Член 11

Член 33 се изменува и гласи:

„Секретаријатот за индустрија го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на индустријата, градежништвото, занаетчиството, патниот и езерскиот сообраќај и патиштата како и движењето на индустриското производство, градежништвото, занаетчиството и дејството на стопанскиот систем и економските мерки во тие области и движењето на стопанството и дејството на стопанскиот систем, сообраќајните тарифи и мерките во областа на патниот и езерскиот сообраќај и патиштата; го обезбедува спроведувањето на прописите за индустриско-техничките инспекции, ја следи работата на установите, институтите и другите организации во областа на управувањето на производството и продуктивноста на трудот и на Извршниот совет му поднесува предлози за донесување на прописи и мерки во таа област; на Извршниот совет му поднесува предлози за донесување на прописи и мерки за изградбата, одржувањето и подобрувањето на сообраќајот и патната мрежа; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во областа на индустријата, градежништвото, занаетчиството, сообраќајот и патиштата доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на друг републички орган на управата.

Во составот на Секретаријатот за индустрија се Инспекторатот за парни котлови, Рударско-металуршкиот инспекторат, Градежниот инспекторат и Електро-енергетскиот инспекторат.

Секретаријатот за индустрија ги врши спрема Дирекцијата за патишта правата и должностите

одредени во член 43 од Законот за државната управа а спрема Комисијата за ревизија на проекти ги врши правата и должностите одредени во член 50 од истиот закон“.

Член 12

Член 34 се изменува и гласи:

„Секретаријатот за земјоделство и шумарство го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на земјоделството, ветеринарството, рибарството, шумарството, ловството, движењето на производството и дејството на стопанскиот систем и економските мерки во овие области; го следи развитокот на земјоделското задругарство и на Извршниот совет му поднесува предлози на прописи и мерки за унапредување на задругарството; ја следи работата на установите, институтите и другите организации за унапредување на земјоделството, ветеринарството, рибарството, шумарството и ловството и на Извршниот совет му поднесува предлози за донесување на прописи и преземање на мерки во тие области; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во областа на земјоделството, ветеринарството, рибарството, шумарството и ловството доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на другите републички органи на управата.

Во составот на Секретаријатот за земјоделство и шумарство се Управата за ветеринарна служба и Управата за заштита на растенијата.

Секретаријатот за земјоделство и шумарство ги врши спрема Управата за водостопанство правата и должностите одредени во член 43 од Законот за државната управа“.

Член 13

Членовите 35, 36, 37 и 38 и 84 се укинуваат.

Член 14

Службениците и работниците на Секретаријатот за стоков промет стануваат службеници и работници на Државниот секретаријат за стоков промет.

Службениците и работниците на Советот за социјална заштита и Секретаријатот за комунални работи и урбанизам стануваат службеници и работници на Советот за социјална политика и комунални прашања.

Службениците и работниците на Секретаријатот за сообраќај стануваат службеници и работници на Секретаријатот за индустрија.

Службениците и работниците на Секретаријатот за шумарство и Секретаријатот за земјоделство стануваат службеници и работници на Секретаријатот за земјоделство и шумарство.

Член 15

На Државниот секретаријат за стоков промет се пренесуваат правата и должностите на наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите, имотните права и обврски како и инвентарот и свршените и несвршените преписки на Секретаријатот за стоков промет на Извршниот совет.

Член 16

На Советот за социјална политика и комунални прашања се пренесуваат правата и должностите

на наредбодател за извршување на претсметките на приходите и расходите и имотните права и обврски како и инвентарот и свршените и несвршените преписки на Советот за социјална заштита и Секретаријатот за комунални работи и урбанизам на Извршниот совет.

Член 17

На Секретаријатот за индустрија се пренесуваат правата и должностите на наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите, имотните права и обврски, како и инвентарот и свршените и несвршените преписки на Секретаријатот за сообраќај.

Член 18

На Секретаријатот за земјоделство и шумарство се пренесуваат правата и должностите на наредбодател за извршување на претсметките на приходите и расходите, имотните права и обврски, како и инвентарот и свршените и несвршените преписки на Секретаријатот за земјоделство и Секретаријатот за шумарство.

Член 19

Извршниот совет ќе го одреди денот на престанокот со работа на Советот за социјална заштита, Секретаријатот за земјоделство, Секретаријатот за шумарство, Секретаријатот за сообраќај, Секретаријатот за стоков промет и Секретаријатот за комунални работи и урбанизам.

Со денот на престанокот со работа на органите наведени во претходниот став отпочнуваат со работа Државниот секретаријат за стоков промет, Советот за социјална политика и комунални прашања и Секретаријатот за земјоделство и шумарство.

Член 20

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

136.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ВИША СТОПАНСКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за основање Виша стопанска школа во Скопје, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 јуни 1958 година.

У број 5

10 јуни 1958 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

**ЗАКОН
ЗА ОСНОВАЊЕ ВИША СТОПАНСКА ШКОЛА
ВО СКОПЈЕ**

Член 1

Со цел да се овозможи стекнување на виша економска спрема на кадрите во стопанството и јавните служби се основа Виша стопанска школа (во натамошниот текст — Школа).

Седиштето на Школата е во Скопје.

Член 2

Школата има задача:

а) стручно да ги оспособува и усовршува кадрите во стопанството и во јавните служби за вршење работи за кои е потребна виша економска спрема;

б) да им дава на слушателите теоретски и практични знаења од дисциплините што се во врска со економската дејност на стопанските организации и со дејноста на органите на управата во областа на стопанството;

в) да соработува со заинтересираните државни органи, самостојни установи и стопански организации во усовршувањето на кадрите преку курсеви, семинари и други облици на стручно усовршување.

Член 3

Школата има својство на правно лице.

Член 4

Средства за работата на Школата се обезбедуваат со претсметката на приходите и расходите на Школата која е составен дел на претсметката на Советот за просвета на Народна Република Македонија.

Член 5

Школата е самостојна наставна установа која се управува според начелата на општественоо управување.

Член 6

Школата има овој статут кој го донесува Советот на Школата.

Статутот го потврдува Советот за просвета на Народна Република Македонија.

Статутот на Школата содржи поблиски одредби за организацијата и работата на Школата.

Член 7

Наставата на Школата трае две години (4 семестра).

Наставата се изведува според утврден наставен план и програм.

Наставниот план се утврдува со статутот на Школата.

Наставната програма ја утврдува наставничкиот совет.

Член 8

Наставата во Школата ја изведуваат предавачи и професори на виша школа (во натамошниот текст: наставници).

Во изведувањето на наставата на наставниците им помагаат соработници.

Член 9

Наставниците и соработниците на Школата се редовни и хонорарни и се избираат на основа конкурс.

За изборот, назначувањето и разрешувањето на наставниците и соработниците на Школата важат одредбите на Законот за јавните службеници и прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 10

Во Школата можат да се запишат:

1. службеници во стопански и општествени организации, во органи на управата во областа на стопанството и во јавните служби, што се наоѓаат на работни места за кои е потребна виша економска спрема;

2. лица што свршиле средна школа.

Член 11

Приемот во Школата се врши на основа на конкурс и приемен испит.

Член 12

Слушателите на Школата се редовни.

Со одлука на Советот за просвета на Народна Република Македонија во Школата може да се воведат и вонредно школување.

Член 13

Службениците кои на редовно школување во Школата ги упатуваат стопански организации, органи и установи кај кои се запослени имаат право на платено отсуство за време на школувањето, како и на сите други права од службеничкиот однос.

Службениците кои во Школата се запишале како вонредни слушатели со одобрение на стопанска организација, орган или установа кај кои се запослени имаат право на платено отсуство поради посетување на задолжителните курсеви и полагањето на испитите.

Член 14

На лицата што ќе ја свршат Школата им се признава виша спрема за здобивање со звања и за напредување во службата.

Член 15

Со Школата управуваат: Совет на Школата, наставнички совет и директор.

Член 16

Советот на Школата го сочинуваат:

членови што ги именува Извршниот совет од редот на општествените работници;

членови што ги избира наставничкиот совет на Школата помеѓу своите членови;

член што го избира Народниот одбор на Скопска околина на заедничка седница на обата собора;

член што го избираат организации на стопанските претпријатија што ќе ги определи Извршниот совет;

член што го избираат слушателите на Школата помеѓу себе; и

директорот на Школата.

Член 17

Бројот на членовите на Советот на Школата што ги именува Извршниот совет се одредува со решението за нивното именување.

Бројот и начинот на изборот на членовите што ги избира наставничкиот совет и начинот на изборот на членот што го избираат слушателите се определува со статутот на Школата.

Член 18

Членовите на Советот на Школата се именуваат односно избираат на две години, а можат да бидат разрешени и пред истекот на тој рок.

Член 19

Наставничкиот совет на Школата го сочинуваат директорот и сите наставници на Школата.

Член 20

Директорот на Школата го назначува и разрешува Советот за просвета на Народна Република Македонија на основа конкурс.

Член 21

Со овластува Извршниот совет да донесе поблиски прописи за организацијата и работата на Школата, наставниот план, испитите, правилата на студиите, условите на конкурсот, приемиот испит, правата и должностите на државните органи, како и за работењето на Школата.

До донесувањето на поблиските прописи од претходниот став се овластува Советот за просвета на Народна Република Македонија да донесе одредби за наставниот план, условите на конкурсот и приемиот испит, како и да ги именува наставниците.

Член 22

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Огласен дел

КОНКУРСИ

Врз основа на член 33, 36 став 3 и член 37 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57 год.), Комисијата за конкурси на Народниот одбор на општината Петровец — Скопска околина

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на бирото на секретарот
Услови: Правен факултет или Управна школа.
2. Референт по земјоделие
Услови: Земјоделски факултет или Средно земјоделско училиште со 3 годишна практика.
3. Референт по план и анализа
Услови: Економски факултет или Економски техникум со 3 годишна практика.
4. Шеф на Отсекот за просвета
Услови: Филозофски факултет или ВПШ со 3 годишна практика.
5. Референт за општо-народна имовина
Услови: средно образование и 3 годишна практика.

За горе наведените места — основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна по Одлуката на Одборот. За оние службеници кои

имаат желба да живеат во Петровец, обезбеден е двособен стан.

Молбите да се доставуваат лично или преку пошта до Конкурсната комисија, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Од Конкурсната комисија — Петровец
Скопска околија

(752)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НО НА ОПШТИНАТА ВИНИЦА — ШТИПСКА ОКОЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во
органите на Народниот одбор:

1. Началник на Одделението за стопанство.

Услови: Економски факултет или средна стручна спрема со 5 години практика.

2. Началник на Одделението за општа управа.

Услови: Правен факултет или средна стручна спрема со 5 години практика во управната струка.

Плата по Законот за јавните службеници.

Молбите таксирани со 30 дин. државна и 20 дин. општинска такса да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Виница, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

(755)

ДРЖАВНИОТ ОСИГИРИТЕЛЕН ЗАВОД— ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во
Дирекцијата:

1. Еден ветеринарен лекар
2. Еден машински инженер
3. Еден градежен инженер
4. Двајца агрономи и

5. Девет ветеринарни лекари од кои по еден за следните филијали: Скопје, Битола, Прилеп, Штип, Титов Велес, Куманово, Тетово, Струмица и Кавадарци.

Молбите се примаат во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Плата по Правилникот за звањата и платите на службениците на ДОЗ.

Државен осигурителен завод —
Дирекција за НРМ (816)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО- ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за наставници и факултетски соработници и тоа:

За по еден наставник (вонреден или редовен професор) за следните предмети:

Механизација на земјоделското производство,
Земјоделска фитопатологија, и
Шумска ентомологија.

За по еден наставник (доцент, вонреден или редовен професор) за следните предмети:

Шумски мелiorации и вештачко пошумување, и
Шумски транспортни средства.

За двајца асистенти за предметот Општо земјоделство, и за еден асистент за предметот Специјално земјоделство.

Рок за пријавување на кандидатите за наставници е 15 дена по објавувањето на конкурсот, а на кандидатите за асистенти 30 дена по објавувањето на конкурсот. Доколку местата за асистенти не се пополнат во определениот рок, конкурсот се продолжува до нивното пополнување а најдоцна до 31-X-1958 година.

Пријавите да се поднесат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите државни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист.

Покрај пријавата треба да се достави кратка биографија со податоци за досегашната работа и службовањето на кандидатот, список на научните и стручните трудови (доколку кандидатот ги има) и по еден примерок од самите трудови.

Кандидатите што се пријавуваат за наставници треба да имаат докторат или примен хабилицационен труд.

Од Деканатот на Земјоделско-шумарскиот
факултет во Скопје (756)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА ОКОЛИСКАТА СТАНИЦА ЗА УНАПРЕДУВА- ЊЕ НА ОВОШТАРСТВОТО — РЕСЕН

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден шеф на лабораторијата
2. Еден шеф на Отсекот за подигање и проектирање на нови овошни насади
3. Еден раководител на стопанството.

Услови: за кандидатот под точка 1) потребно е да има завршено Земјоделски факултет или средно земјоделско училиште со тригодишна лабораториска практика, за кандидатот под точка 2) треба да има завршено Земјоделски факултет, а за кандидатот под точка 3) да има завршено средно училиште со тригодишна практика во овоштарството. Освен тоа сите кандидати треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 31 од Законот за јавните службеници.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна по Правилникот на Станицата. Стан обезбеден за сите кандидати.

Молбите со потребните документи и куса биографија да се достават до 25 јуни 1958 год. до Комисијата за службенички прашања на Околицката станица за унапредување на овоштарството — Ресен
Настап на работа од 1 јули или по договор.

Од Конкурсната комисија (798)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Медицински техничар (Забар дентис)
2. Аптекарски помошник

Молба со кус опис за досегашната работа.

Важност на конкурсот до пополнување на работните места.

Плата по Законот за јавните службеници.

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-VI-1957 год. под рег. бр. 8, на страна 248 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со животни намирници и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Гранап“ — Струмица, а согласно одобрението на НО на општината Струмица бр. 5206 од 15-V-1957 год.

Продавницата ќе ја потпишува директорот на Претпријатието „Гранап“ Томо Николчев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 136/57. (884)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-VI-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 57 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Лакавица“, со седиште во с. Конче — Струмица. Предмет на работењето на задругата е: откуп, преработка и продажба на земјоделски производи и жива стока; снабдување на членството со индустриски стоки, алати, машини за унапредување на земјоделството и останати видови на индустриски стоки; унапредување на сточарството преку набавка на расен приплоден добиток и стада; развивање и унапредување на земјоделството, овоштарството и лозарството.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Конче бр. 2312 од 27-V-1957 г. Задругата ќе ја потпишуваат Мирко Димитриев, управник, и Витанов Велко, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 145/57. (914)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-VII-1957 год. под рег. бр. 9, на страна 248 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил (без метража), кратка и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока, играчки, парфимериска и козметичка стока.

Продавницата е погонска единица на Трговското претпријатие „Гранап“ од Струмица и е осно-

вана согласно со одобрението на НО на општината — Струмица бр. 4452 од 25-V-1957 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 137/57. (916)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-VII-1957 год. под рег. бр. 2, на страна 34 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Напредок“, со седиште во село Кадрифаково — Св. Николе. Предмет на работењето на задругата е: откуп на селскостопански производи и реализација на нив на големо и мало; откуп на жива стока и преработка, откуп на овошје и зеленчук, откуп на индустриски култури, лековити билки и маслодајни растенија и нивна реализација; набавка на индустриски производи, прехранбени артикли, мешана стока, агротехнички материјали, расова жива стока во сточарството и птицеводството, фураж за исхрана на добитокот и др.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината — Свети Николе. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Крстев Стаменко и Колев Илија.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 164/57. (919)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-VI-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 141 е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со жива стока, месо и месни производи и риба на големо и мало „Месо-риба“, со седиште во Штип. Предмет на работењето на претпријатието е: откуп и продажба на жива стока, месо, месни производи и риба.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Штип бр. 6443 од 8-VI-1957 год.

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директорот Василев Васо.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 153/57. (924)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-V-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 140 е запишано под фирма: Претпријатие за производство и продажба на безалкохолни пијалоци „Малина“, со седиште во Штип. Предмет на работењето на претпријатието е: производство и продажба на безалкохолни пијалоци (оранжада, лимонада, сода и др.).

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Штип бр. 5528 од 11-V-1957 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Василев Методи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 125/57. (925)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 20, на страна 77 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Млад борец“, во село Драчево — Продавница во село Драчево. Предмет на работењето на продавницата е: продавање на земјоделски производи.

Продавницата е основана согласно одобрението на НО на општината Драчево бр. 879 од 12-VII-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Трпевски Цветков Трајан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 553/57. (1084)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 20, на страна 77 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Млад борец“ во с. Драчево — Ковачка работилница во село Драчево. Предмет на работењето на работилницата е: ковачки услуги.

Работилницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Драчево бр. 43 од 12-VI-1957 год.

За раководител на работилницата е назначен Цемаиловски Ајдаров Изит.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 556/57. (1085)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-II-1957 год. под рег. бр. 2 е запишан под фирма: Општ деловен сојуз „Слога“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на сојузот е:

укажување разни услуги на земјоделските задруги во областа на производството за унапредување на земјоделството и другите земјоделски дејности по пат на напредно производство и со примена на напредни агротехнички и други мерки; преработка или доработка на сите видови селскостопански и други производи, што ги произведуваат или откупуваат земјоделските задруги, било преку своите пословни единици или преку своите погони; полјопривредно производство во сопствена режија, што ќе служи за унапредување и подобрување на производството на членките;

продажба на сите селскостопански или други производи преземени во комисион или откупени од земјоделските задруги или други стопански организации што се занимаваат со селскостопанско производство или други дејности, преработени или доработени; снабдување на земјоделските задруги со репродуктивен и инвестиционен материјал потребен за селскостопанското производство или другите дејности;

извоз на селскостопански производи и преработки од нив, било за сметка на задругите-членки, било за своја сметка од своето производство и погони, и увоз на селскостопански, индустриски или други производи потребни за селскостопанското производство, како и други дејности предвидени во правилата на Сојузот;

промет на големо со селскостопански машини и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата, пчеларски материјали и прибор, добиток и храна за добиток, месо и преработки од месо, жита и мелнички преработки, семенска стока, зеленчук, овошје и преработки, млеко и млечни производи, леб, печиво, сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна, алкохолни и безалкохолни пијалоци, лековити растенија, птици, јајца, пердуф и дивина, деликатесни производи, производи врз базис на шеќер и какао.

Сојузот е основан од 10 земјоделски задруги од територијата на Струшка, Велешка и Луковска општина, а согласно со одобрението на НО на Охридска околија бр. 12830/56.

Сојузот ќе го потпишува управникот Димитри Белевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 134/57. (1042)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 20 на страна 77 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Млад борец“ во с. Драчево — Задружна фурна „Млад борец“ во с. Драчево — Скопско. Предмет на работењето на фурната е: вршење на фурницки занает и услуги — печење на леб.

Фурната е основана согласно со одобрението на НО на општината Драчево бр. 43 од 12-VI-1957 год.

За раководител на фурната е назначен Цветковски Блажев Петре.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 557/57. (1086)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 20, на страна 77 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Млад борец“ во с. Драчево — Задружен електричен млин во с. Драчево — Скопско. Предмет на работењето на млиноот е: мелење на секаков вид жита и вршење услуги на населението.

Млиноот е основан согласно со одобрението на НО на општината Драчево бр. 43 од 12-VI-1957 год.

За раководител на млиноот е назначен Трајковски Илија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 568/57. (1087)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 253, на страна 663 е запишана под фирма: Претпријатие за промет со месо „Китка“ во Скопје — Продавница на ул. „Мичуринова“ бр. 3 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на свежи риби.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје бр. 7430 од 12-VI-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Андон Донеv.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 533/57. (1088)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 253, на страна 665 е запишана под фирма: Претпријатие за промет со месо „Китка“ во Скопје — Продавница на ул. „11 октомври“ бр. 6 — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на месо.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 5534 од 28-V-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Страшил Лазарев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 528/57. (1089)

СООПШТЕНИЕ

ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и точка 68 од Упатството за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 55/57), се известуваат стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1957 год. (според билансната шема по образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) Износите во билансната шема на обр. 13 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) Билансната шема да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) Покрај образецот 13 да се доставува и кус извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1957 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) Во писмото да се напише улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето на претпријатието.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат до ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансите за објавување во „Службен весник на НРМ“ се доставуваат во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1957 година.

„Службен весник на НРМ“

СОДРЖИНА

135. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија	— — — — — 297 *
Закон за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија	— — — 297
136. Указ за прогласување на Законот за основање Виша стопанска школа во Скопје	299
Закон за основање Виша стопанска школа во Скопје	— — — — — 299